



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА БОГДАНЦИ

Број: **11-149/13**

од **01.06. 2021** год.

Записник

од јавна презентација по Урбанистички проект со план за парцелација на КП 11480, 11476/2 и делови од КП 11478, 11477/1, 11476/1, 11473/2, 9952/1 во КО Богданци, општина Богданци

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 32/20), Општина Богданци спроведе јавна презентација за Урбанистички проект со план за парцелација на КП 11480, 11476/2 и делови од КП 11478, 11477/1, 11476/1, 11473/2, 9952/1 во КО Богданци, општина Богданци на ден 31.03.2021 год. во просториите на Салата на Совет на Општина Богданци закажана со јавен оглас на web страната на општината bogdanci.gov.mk со почеток во 09:00 часот.

Презентери: Планерот Томе Тимов, од ДПГИ "ВЕКТОР 90" Томе ДООЕЛ, Струмица и административното лице Соња Маџирова, д-ца.

На презентацијата на Урбанистичкиот проект присутно беше само едно засега лице г-дин Ристо Попов кој усно се изјасни урбанистичките граници да се поклопуваат со катастарските граници и да нема можност за понатамошна физичка делба на катастарската парцела 11478 која граничи со урбанистичкиот проект од западната страна и пополни анкетно ливче. Исто така телефонски беше контактиран соседот од источната страна на урбанистичкиот проект, сопственикот на КП 11746/2 г-дин Слободан Енџекчев кој неможел да биде физички присутен заради ковид пандемијата, но се изјасни дека е согласен градежната линија да биде помала од 3м од границата на градежната парцела доколку во иднина и на неговата КП 11746/2 му се дозволи градежната линија да биде на помало растојание од 3м од градежната парцела. На г-дин Ристо Попов му е објаснето дека решението на урбанистичкиот проект е во согласност со неговите побарувања и дека катастарските парцели се совпаѓаат со урбанистичките парцели, а на г-дин Слободан Енџекчев му е укажано дека доколку планира градба потребно е истата постапка да ја започне како и неговиот сосед за одобрување на урбанистички проект.

Доставено до:

-Планерот

-Архива

Записничар:
Соња Маџирова, д-ца